



ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА


CASINOS AUSTRIA

бул. Гоце Делчев бр.8
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Бр. _____

Скопје

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштво за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија, со адреса на бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ), телефон за контакт 02 511 2730, 02 522 2731, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk, има потреба од јавна набавка на **услуги за одржување на хигиена на возила**.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.20-10/2014**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 04.08.2014 година во 15,00 часот на нашата адреса.

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, Јули, 2014 година	Потпис на одговорно лице и печат _____
---------------------------------	---

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОГЛАС БР. 20-10/2014 КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И
ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

критериум за доделување на договорот: најниска цена

**ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:
ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ВОЗИЛА ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ**

Скопје, Јули 2014 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е: **услуги за одржување на хигиена на патнички моторни возила, со комплетно перење (внатре и надвор), надворешно перење, внатрешно перење, перење на мотор, хемиско чистење, полирање по потреба во тек на 3 (три) години.**

Количините ќе се утврдуваат во текот на траење на договорот за јавна набавка во зависност од потребите на договорниот орган.

Предметот на договорот е **неделив**.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2. Начин на извршување

Носителот на набавката е должен услугата предметот на договорот да ја извршува по потпишување на договорот, за целото времетраење на истиот, а по пристигнување на возилото во просториите на носителот на набавката.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цената односно цената искажана во понудата на најповолниот понудувач ќе биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок за извршување на услугата

4.1. Услугата се извршува најдоцна во рок од 20 (дваесет) минути по пристигнување на возилото во просториите на носителот на набавката, за што се составува и заверува испратница, потпишана од овластени лица на договорниот орган и носителот на набавката, заедно со заверен и потпишан Преглед со регистарски броеви на возилата, датум на извршување на услугата и опис на извршената услуга.

4.2. Услугата се смета за извршена по потпишување и заверување на испратницата од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на носителот на набавката.

4.3. Во случај на доцнење со извршувањето на услугите од страна на Понудувачот, Нарачателот има право на надомест на штета и договорна казна-пенали.

Сите понуди кои предвидуваат подолг рок од предвидениот ќе се отфрлат како неприфатливи.

5. Начин, рок и услови на плаќање

5.1. Начин на плаќање е вирамански.

5.2. Услови на плаќање: **по извршени услуги за еден месец.**

5.3. **Рок на плаќање** е до 30 дена од денот на приемот на месечна фактура во архивата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испратница потпишана и заверена од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на носителот на набавката заедно со заверен Преглед со регистарски броеви на возилата, датум на извршување на услугата и опис на извршената услуга.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде

што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот. .

7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

7.1 Појаснување на тендерската документација

7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невестинити.

Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.3. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

8.4. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2)
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 3)
- Доказ за регистрирана дејност,
- Парафиран модел на договор.

8.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.8. Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е 04.08.2014 година до 15,00 часот. Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Државна видеолотарија на Република Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-II кат) во Скопје.

Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е: **Најниска цена.**

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

11. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

14. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот. Гаранцијата се доставува во висина од 5 % од вредноста на договорот за три години без ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма.

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од тендерската документација.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

ОПИС И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАБАВКАТА

Одржување на хигиена на патничките моторни возила, по потреба, во тек на 3 (три) години.

Се очекува договорниот орган да има не повеќе од 10 (десет) моторни возила.

	Опис на услугите:
1	Комплетно перење (внатре, надвор)
2	Надворешно перење
3	Внатрешно перење
4	Перење на мотор
5	Хемиско чистење
6	Полирање

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 20-10/2014 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на услуги за одржување на хигиена на возила за период од 3 години со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка за набавка на услуга за одржување на хигиена на возила за период од 3 години.

Дел III – Финансиска понуда

1	2	3	4
Р.бр	Опис	Единична цена без ДДВ	Единична цена со ДДВ
1	Комплетно перење (внатре, надвор)		
2	Надворешно перење		
3	Внатрешно перење		
4	Перење на мотор		
5	Хемиско чистење		
6	Полирање		
Збир на единични цени			

III.2. Според тоа, збирот на единични цени на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

(_____)

[со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

III.5. Нашата понуда ваши за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 6. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Овластено лице

(потпис)

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата бр. 20-10/2014 за набавка на услуга за одржување на хигиена на возила за период од 3 години објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* бр. 20-10/2014 за набавка на услуга за одржување на хигиена на возила за период од 3 години објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр. 20-10/2014* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

ИЗЈАВА
(за квалитетот на извршувањето на услугите)

Изјавуваме дека доколку ни биде доделен договор за јавна набавка со примена на постапка со барање за прибирање понуди бр. 20-10/2014, услугите ќе ги вршиме совесно и квалитетно, според описот и природата на услугите, постапувајќи според упатствата на производителот на средствата за одржување на хигиена а во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на услуги.

Место и датум

Одговорно лице

**МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА
УСЛУГА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ВОЗИЛА ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ**

Склучен на ден _____ меѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија** – Касинос Аустрија ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател,** - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки; односно Договорен орган кој стекнал право на градење, а во чие име и за чија сметка се гради градба и го ангажирал Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите

2) **„Носител на набавката,** - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.;

3) **„Договор за јавна набавка на услуги,** - претставува обезбедување на една или повеќе услуги;

б) **„Испорака,** - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договорот, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;

7) **„Сродни услуги,** - претставуваат пропратни услуги на набавката на стоки, како што е осигурување, инсталација, почетно одржување и други слични обврски на Носителот на набавката според условите наведени во овој Договор;

Член 1

Предмет на овој договор се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата од набавка на услуга за одржување на хигиена на возила за период од 3 години согласно Одлуката за јавна набавка бр.02-385/1 од 22.05.2014 година и Одлука за измена на одлука за јавна набавка 02- 385/2 од 08.07.2014 година, по спроведена постапка за јавна набавка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција бр. 20-10/2014, и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-____/___ од __.__.2014 година.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Набавка на услуги за одржување на хигиена на патнички моторни возила, со комплетно перење (внатре и надвор), надворешно перење, внатрешно перење, перење на мотор, хемиско чистење, полирање по потреба во тек на 3 (три) години.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на овој Договор ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги но не повеќе од вредност утврдена со долуката за јавна набавка на услугите од член 2 од овој Договор за период од 3(три) години која изнесува до 210.000,00 денари без ДДВ (со зборови: двестаидесетилјади денари), односно 247.800,00 денари (со зборови: двестачетириесетиседумилјадиосумсто денари) со пресметан ДДВ, согласно предвидените средства во Одлуката за јавна набавка.

Годишната вредност на договорот е до 70.000,00 денари без ДДВ (со зборови: седумдесетилјади денари), односно 82.600,00 денари (со зборови: осумдесетидвеилјадишесто денари со пресметан ДДВ).

Понудените единични цени за услугите за одржување на хигиена на патнички моторни возила, искажан во понудата е утврден врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

Понудените единични цени за услугите за одржување на хигиена на патнички моторни возила не може да се менува до истекот на рокот на важноста на овој Договор.

Единечните цени на услугите за одржување на хигиена на патничките моторни возила се прегледно искажани во следната табела:

1	2	3	4
Р.бр	Опис	Единична цена без ДДВ	Единична цена со ДДВ
1	Комплетно перење (внатре, надвор)		
2	Надворешно перење		
3	Внатрешно перење		
4	Перење на мотор		
5	Хемиско чистење		
6	Полирање		

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период од 3 (три) години од денот на склучувањето.

IV. ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Исполнувањето на Договорот Извршителот го гарантира со доставување банкарска гаранција.

Банкарската гаранција се доставува во висина од 5 % од вредноста на договорот за три години без ДДВ.

Кон наплата на гаранција ќе се прибегнува кога:

- доколку Извршителот не го почитува договорениот рок за реализација на предметот на договорот утврден во овој Договор;
- во случај на несовпаѓање на техничките и квалитативните карактеристики на извршената услуга и истото е утврдено на начин определен во овој договор;
- во случај кога договорот престанува да важи по вина на Извршителот;
- во случај кога Извршителот сноси одговорност за недостатоци на предметот на Договорот, дефинирани во одредбите од Договорот.

Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот му се врати на Добавувачот во рок од 14 дена од денот на завршување на важноста на гаранцијата.

V. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорен орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го извршува вирмански, по прием на фактура во архивата на договорниот орган.

Фактура се доставува за извршени услуги во тек на еден месец.

Плаќање на поодделна месечна фактура се врши во рок од 30 (триесет) дена по прием на фактурата во архивата на договорниот орган. Составен дел на фактурата е испртаница потпишана и заверена од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на носителот на набавката заедно со оверен Преглед со регистарски броеви на возилата, датум на извршување на услугата и опис на извршената услуга

Член 7

Во случај корисникот да доцни со исплата на побарувања на извршителот по основ на доставени фактури истиот се обврзува да му исплати законска казнена камата.

VI. НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 8

Носителот на набавката е должен услугата предметот на договорот да ја извршува по потпишување на договорот, а по пристигнување на возилото во просториите на носителот на набавката.

Услугите се вршат совесно и квалитетно, според описот и природата на услугите, постапувајќи според упатствата на производителот на средствата за одржување на хигиена а во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на услуги.

Услугата се извршува во рок од 20 (дваесет) минути по пристигнување на возилото во просториите на носителот на набавката.

Услугата се смета за извршена по потпишување и заверување на испратницата од овластено лице на Договорниот орган и овластено лице на носителот на набавката.

VII. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 9

Квалитативен и квантитативен прием на услугата врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишан и заверен од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на извршената услуга, дали е со висок квалитет според описот и природата на услугите, а во согласност со нормативите и стандардите за овој вид на услуги.

VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Во случај на доцнење со извршувањето на услугите повеќе од 15 минути од страна на Извршителот на услугите, Нарачателот на услугите има право на надомест на штета и договорна казна – пенали во висина од 1/3 од вредноста на бараната услуга, при што потребно е веднаш од страна на Нарачателот на услугите по приемот на извршената услуга да му врачи на Извршителот на услугите писмено известување дека Нарачателот на услугите го задржува правото на договорна казна-пенали.

Доколку Извршителот на услугите на ги извршува услугите во определениот рок повеќе од 3 (три) пати во текот на еден месец, Нарачателот на услугите, со претходно доставеното писмено известување може да го раскине Договорот за услуга со проста изјава за раскинување на Договорот и за задржување на правото на договорна казна и надомест на штета.

Во случај на раскинување на овој Договор, Извршителот на услугите е должен во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на раскинувањето да му плати на Нарачателот на услугите договорна казна во износ од 500 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Во случај ако штетата што ќе ја претрпи Нарачателот на услугите заради раскинување на Договорот е поголема од договорната казна, Извршителот на услугите има обврска да му ја нодомести на Нарачателот на услугите разликата до целосниот надомест на штетата.

IX. ВИША СИЛА

Член 11

Договорен орган и Носител на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.

X. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 12

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Име и презиме: _____ Моб: _____ Е-маил: _____

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Име и презиме: Драган Велков, Моб: 076 340404 Е-маил: dragan.velkov@videolottery.mk

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на договорните страни.

Член 14

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 15

Договорот се склучува на Македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 16

Измени и дополнителни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни, по писмен пат, и во согласност со Законот за Јавни набавки, и објавениот тендер, само по пат на Анекс Договор.

Член 17

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и останатите законски позитивни прописи во Република Македонија.

Член 18

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено. Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен орган за решавање на спорови е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 19

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОБАВУВАЧ

„Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „